



**Предмет: ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА НА КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА Синдикалната Организација на МЕПСО**

Почитувани,

Ценејќи го реномето на Вашата институција и водени од потребите на Вашето членство, креираваме ексклузивна понуда од неколку извонредно конкурентни продукти со најниски каматни стапки

Во прегледот подолу, погледнете го краткиот осврт на нашата ПРОМОТИВНА ПОНУДА

<b>ХИПОТЕКАРЕН КРЕДИТ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>4,40%-4.90%</b> променлива каматна стапка за <b>првите три години</b> (во зависност од намената)</li><li>• <b>6,20%</b> променлива каматна стапка после третата година, за сите погоренаведени опции, определена согласно политиката на Банката</li><li>• <b>Износи до 100.000 Еур</b> <i>БЕЗ ПРОВИЗИЈА за обработка на кредит</i> <i>БЕЗ ТРОШОЦИ за проценка</i> <i>БЕЗ ТРОШОЦИ за нотар- само во случај на рефинансирање на изложености во друга банка, ќе бидат на терет на банката</i></li></ul>
<b>СТАНБЕН КРЕДИТ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2,90%</b> променлива каматна стапка за <b>првите три години</b>,</li><li>• <b>5,90%</b> за сите погоренаведени кредити, променлива каматна стапка после третата година, определена согласно политиката на Банката</li><li>• <b>Износи до 200.000 Еур</b> <i>БЕЗ ПРОВИЗИЈА за обработка на кредитот</i> <i>БЕЗ ТРОШОЦИ за проценка</i> <i>БЕЗ ТРОШОЦИ за нотар- само во случај на рефинансирање на изложености во друга банка, ќе бидат на терет на банката</i></li></ul>
<b>Кредитен Пакет ДОВЕРБА</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Фиксна каматна стапка од <b>5.00%</b> до <b>5,6%</b> за <b>првата година</b> за сите приматели на плата (или што ќе потпишат изјава за префрлање плата)</li><li>• <b>7.5%</b> променлива каматна стапка по истекот на првата или првите две години соодветно</li><li>• <b>Максимален износ на кредит до 1.200.000 МКД</b></li><li>• <b>Без жиранти</b>, за кредити со износ до <b>600,000 МКД</b></li><li>• <b>Без жиранти</b> за кредити со износ до <b>1.100 000 МКД</b> и рок до 95 месеци, со солемнизација на договорот за кредит</li></ul>

За подетални информации може да не контактирате на тел:

**02/3060-149**

**071/398-113**

Со почит,



Централна Кооперативна Банка АД Скопје

Експозитура Лептокарија